



Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации е спроведуван од ЕВРОТИНК, Еко-свест, Реактор и Зенит. Проектот е финансиран од Европската унија.



Повик за Преведувач за тематски форум

Локална Акциона Група Скардус во рамките на своите програмски активности и во соработка со Општина Јегуновце го спроведува проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“. Проектот е финансиран од ЕВРОТИНК - Скопје во рамките на вториот повик на “ИПА 2 механизам за граѓански организации - IPA2CSO“ проектот. Целта на проектната апликација е да се изгради функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“ со цел да се подобри економската состојба на територијата на која делува ЛАГ Скардус.

Во рамките на проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“ на **20.06.2018** г. ќе се реализира ТЕМАТСКИ ФОРУМ.

За таа цел се распишува повик со Реф. Бр. 0308-232/12 за Преведувач на македонски и албански јазик за тематски форум.

Преведувачот треба да:

- Да има искуство во преведување на македонски и албански јазик на тематски форуми;
- Да е овластен суски преведувач;
- Да приложи референтна листа на услуги што ги има испорачано како преведувач на симултан превод на македонски и албански јазик.

Врз основа на потпишаниот договор, средствата ќе бидат исплатени на сметка на Преведувачот по завршувањето на тематскиот форум. Врз основа на договорот, аванс нема да биде предвиден за исплата.

Сите заинтересирани треба да ги испратат следните документи:

- Стручна биографија
- Референтна листа од претходно работно искуство како Преведувач на симултан превод на македонски и албански јазик.

Потребната документација треба да се испрати најдоцна до 01.06.2018 година до 16.00 часот на следната адреса: lag.skardus@gmail.com со назнака за “Повик Реф. Бр. 0308-232/12 “.

Избраниот кандидат ќе биде контактиран до 05.06.2018.

За повеќе информации слободно контактирајте не на 078 279 067, лице за контакт Дубравка Ѓилас.

Со почит,

Дубравка Ѓилас
Проектен координатор

